

Врз основа на член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенција за млади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ
за наменски потрошени средства од даночно ослободување за
спортски клубови и активни спортисти

___Здружение Велосипедски клуб Екстрим Бајк Тим Битола _____ за 2022 година,
(назив на спортскиот клуб или активниот спортист)

со седиште Пеце Матичевски 77/2 - Битола , со ЕДБ/ЕМБГ _____ 6414389 _____
(адреса) (единствен даночен/матичен број)

и со Решение за вршење на дејност спорт _____ 08-1976/2 17.10.2018 _____
(на спортскиот клуб)

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	100,000.00 денари	АНС ДООЕЛ – Битола 70,000.00 денари
2		Бител-сат Доел – Битола 30,000.00 денари
3		
.....		

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Меѓународен даунхил куп Пелистер #10 19-21 Август 2022 година – парични награди занаябрзите 5 натпреварувачи: Прво место 450 евра – 27675 денари Второ место 250 евра – 15375 денари Трето место 150 евра – 9225 денари Четврто место 100 евра – 6150 денари Петто место 70 евра - 4300	62725 денари
2	Мерење на време за Пелистер даунхил куп #10 19-21 Август 2022 година TAG TIMING SPORTING EVENT SERVICES фактура број 05-00045/2022	33936 денари
3	Уплата за лиценци и чланарина кој Велосипедска федерација на Македонија	4500 денари
4		ВКУПНО 101161 денари
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, [153/15](#), 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), **КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:**

- плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој во писмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- организација на патувања и престој на клубот или активниот спортист во земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- плаќањето за изнајмување на деловен простор за работа на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- отплата на кредит за купување на сопствени простории на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простории за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект) и не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- котизации и членарини во меѓународни тела во кои членуваат,
- набавка на опрема и реквизити,
- плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.